

4690.

Врз основа на член 16 ставови (2) и (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21 и 178/21), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 2021 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2021 ГОДИНА**

1. Во Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Северна Македонија за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 08/21), делот VI. „Потребни финансиски средства“ се менува и гласи:

Ѕ. VI. Потребни финансиски средства

	ПРОГРАМА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ	Потребни финансиски средства
1	Партиципација за осигурани студенти и ученици како и за лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем за извршени систематски прегледи која се трансферира до ЈЗУ	1.500.000,00
2	Општ систематски преглед, систематски стоматолошки и лабораториски систематски прегледи на неосигурани лица од 7-18 години неопфатени во образовниот систем. 1000 прегледи x 400 ден.	400.000,00
3	Превентивни прегледи за рана дијагностика на пречки во равојот на слух, говор и глас кај деца 3500 прегледи x 500 ден.	910.000,00
4	4.1. Средства за стоматолошки материјал за заштита (залевање, запечатување) на првите трајни молари кај децата во прво одделение. 4.2. Средства за пасти за локална примена кај деца со посебни потреби наменети за превенција од кариес (за деца со посебни потреби до 14 години и со тежок вид на ментална и физичка попреченост во развојот).	910.000,00
5	Доставување на извештај со анализа и коментар за систематските прегледи извршени во 2018 година (ИЈЗ)	50.000,00
	Од основен Буџет на Република Македонија за 2019 година	3.000.000,00
	Од самофинансирачки средства на Министерството за здравство	1.000.000,00
	Од донации	770.000,00
	ВКУПНО	4.770.000,00

Во делот VII. „Финансирање“ износот „10.770.000,00“ се заменува со износот „4.770.000,00“, а износот „7.000.000,00“ се заменува со износот „1.000.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-13011/1
28 декември 2021 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4691.

Врз основа на член 16 ставови (2) и (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21 и 178/21), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28 декември 2021 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИ И БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ КАКО И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ ДОМАКИНСТВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА**

1. Во Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко - консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош како и на членовите на нивните домаќинства во Република Северна Македонија за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.10/21), во делот 3. „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ во ставот 1 износот „65.000.000,00“ се заменува со износот „37.807.736,00“, износот „50.000.000,00“ се заменува со износот „25.807.736,00“ и износот „15.000.000,00“ се заменува со износот „12.000.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-13012/1
28 декември 2021 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

4692.

Врз основа на член 134 став (8) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), министерот за труд и социјална политика донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШНИ ИЛИ ПРИДРУЖНИ ДЕЈНОСТИ НА ОСНОВНАТА ДЕЈНОСТ НА РАБОТОДАВАЧОТ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ВО ДЕЈНОСТИ КОИ ИМААТ КАРАКТЕР НА ПОМОШНИ И ПРИДРУЖНИ РАБОТИ НА ОСНОВНАТА ДЕЈНОСТ НА РАБОТОДАВАЧОТ**

Член 1

Со овој правилник се определуваат дејностите кои имаат карактер на помошни или придружни дејности за непречено функционирање на основната дејност ко-

ја ја врши работодавачот и истите се извршуваат согласно однапред склучен договор за деловно-техничка соработка помеѓу работодавачите, како и работните места кои имаат карактер на помошни и придружни работи за непречено извршување на основната дејност на работодавачот.

Член 2

Помошни и придружни дејности, во смисла на овој правилник, се оние дејности со кои врз основа на договор за деловно-техничка соработка се опслужува работењето на работодавачот, кај кој работниот процес не може да се прекине и има потреба од континуитет во работата.

Член 3

Работни места кои имаат карактер на помошни и придружни работи за непречено извршување на основната дејност на работодавачот, во смисла на овој правилник, се оние работни места без чие континуирано одвивање на работите може да дојде до прекин или нарушување на техничко-технолошкиот процес и/или може да има влијание врз квалитетот и безбедноста на производот, односно може да предизвика дополнителен ангажман на човечки и материјални ресурси или трошоци за повторно враќање во потребниот оптимален режим на работа на работниот процес во целина.

Член 4

При определување на работните места од членот 3 на овој правилник, се зема во предвид следното:

- работните места да не се составен дел од главниот работен процес преку кој се остварува основната дејност на работодавачот и да се неопходни за непречено одвивање на главниот работен процес во останатите денови од неделата и со кои би се избегнале значителни штети врз безбедноста и здравјето на луѓето или животната средина (обезбедување на имотот и средствата за работа, одржување и следење на состојбата на средствата за работа и сл.),

- работните места да се засебни во рамките на главниот работен процес, а без чие непречено функционирање не би можел да се одвива главниот работен процес во останатите денови од неделата, доколку со прекин на работите на тие работни места значително би се влијаело врз квалитетот на крајниот производ, односно во остварувањето на главниот работен процес (термичка обработка и складирање на репроматеријали и суровини, континуитет во дел од производствен процес за делумна обработка и припрема на процесот за останатите денови од неделата и сл.) и

- работните места да се придружни работи во работниот процес, да се дел од главниот работен процес и/или да се реализираат со користење на информациско-комуникациски технологии, од чие непречено одвивање зависи непрекинатото обезбедување на услуги од страна на работодавачот, во рамки на неговата основна дејност (надзор и одржување на ИТ системи преку кои се реализираат финансиски трансакции, обезбедување на грижа за корисници и сл.).

Работните места од ставот 1 на овој член, се утврдени во актот за систематизација на работните места и во изјавата за безбедност и здравје при работа со проценката на ризик за секое работно место кај работодавачот.

За работните места опфатени со ставот 1 на овој член, работодавачот определува само неопходен број на работници за реализација на работите кои не треба да се прекинат и ја образложува причината за неопходноста од нивното ангажирање при доставување на известувањето за вршење на работа во недела до Државниот инспекторат за труд, а работодавачот известувањето го доставува најдоцна пет дена од денот на склучувањето на договорот за деловно-техничка соработка.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-8510/1
29 декември 2021 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

4693.

Врз основа на член 134 став (9) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), министерот за труд и социјална политика донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТА ВО НЕДЕЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на известувањето на Државниот инспекторат за труд, за започнување на работа во недела.

Член 2

Известувањето се доставува на образец со А4 формат, кој се печати на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Работодавачот пред започнувањето на работа во недела доставува известување до Државниот инспекторат за труд, во писмена форма или електронски.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-8510/2
29 декември 2021 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

Прилог

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за вршење на работа во недела

А. ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧ	
Назив на работодавач:	
Седиште на работодавач:	
Даночен број:	
ЕМБС:	
Дејност на работодавач (Главна приходна шифра):	
Б. Податоци за одговорно лице кај работодавачот	
Име и презиме:	
Адреса на живеење или престојување:	
В. Податоци за работниот процес	
Место на вршење на работниот процес:	
Опис на работниот процес:	
За член 134 став (3) алинеи 42 и 43 од Законот за работните односи	
Алинеја 42	Алинеја 43

<p>Број и датум на склучен договор за техничка соработка за вршење на придружни и помошни дејности:</p>	<p>Назив на работни места и број на извршители:</p> <p>Опис на работите од наведените работни места со образложение за причините за работното ангажирање:</p> <p>Работното време во кое ќе се извршуваат работите од наведените работни места:</p>
---	--

--	--

(Потпис)